

Хотел Јасен (приземје и втор кат)

	Сезонски цени од 01 Април до 25 Декември	Понуда Лето 2018 од 10 Јули до 20 Август
Полнпансион во двокреветна соба по лице	1270.00 ден	1020.00 ден
Полупансион во двокреветна соба по лице	1220.00 ден	980.00 ден
Ноќевање со појадок во двокреветна соба по лице	1120.00 ден	900.00 ден
Полнпансион во еднокреветна соба по лице	2070.00 ден	1660.00 ден
Полупансион во еднокреветна соба по лице	1920.00 ден	1540.00 ден
Ноќевање со појадок во еднокреветна соба	1670.00 ден	1340.00 ден
Дневен одмор(6 часа)	920.00 ден	740.00 ден
Специјална цена за бањско лекување на сопствен трошок за гости со решение од ФЗО за болничко лекување	840.00 ден	840.00 ден
Придружник на пациент кој има решение од ФЗО за болничко лекување	840.00 ден	840.00 ден

Хотел Јасен (прв кат)

	Сезонски цени од 01 Април до 25 Декември	Понуда Лето 2018 од 10 Јули до 20 Август
Полнпансион за две лица во апартман	4120.00 ден	3300.00 ден
Полупансион за две лица во апартман	3920.00 ден	3920.00 ден
Ноќевање со појадок за две лица во апартман	3620.00 ден	3140.00 ден
Полнпансион за едно лице во апартман	3520.00 ден	3520.00 ден
Полупансион за едно лице во апартман	3370.00 ден	2820.00 ден
Ноќевање со појадок за едно лице во апартман	3020.00 ден	2420.00 ден
Помошен кревет во апартман, полнпансион	1120.00 ден	900.00 ден

Хотел Илинден

	Сезонски цени од 01 Април до 25 Декември	Понуда Лето 2018 од 10 Јули до 20 Август
Полнпансион во трокреветна соба	1120.00 ден	900.00 ден
Полупансион во трокреветна соба	1070.00 ден	860.00 ден
Полнпансион во двокреветна соба	1170.00 ден	940.00 ден
Полупансион во двокреветна соба	1070.00 ден	860.00 ден
Полнпансион во еднокреветна соба	1900.00 ден	1520.00 ден
Полупансион во еднокреветна соба	1,600.00 ден	1280.00 ден
Ноќевање со појадок во трокреветна соба	920.00 ден	730.00 ден
Ноќевање со појадок во двокреветна соба	970.00 ден	780.00 ден
Ноќевање со појадок во еднокреветна соба	1720.00 ден	1380.00 ден

Во горенаведените цени не се вклучени:

Туристичка такса		40 ден.
Осигурување		10 ден.

Користење на базен за пансионски гости е без надомест



НЕГОРСКИ БАЊИ

ГЕВГЕЛИЈА

ЗУПЛ Негорски Бањи има склучено Договор со Фондот за здравствено осигурување на РМ.

*За деца од 0 до 6 години - бесплатно

*За деца од 6 до 12 години 50% намалување од редовната цена

*Цената за дневниот одмор важи за 6 часовен престој во соба

*Негорски Бањи АД го задржуваат правото за ПРОМЕНА на цените без претходна најава

*Гости со болнички упат кои сакаат да користат еднокреветна соба (надстандардни услови) доплаќаат разлика до редовната цена.

Со почит,

ЗУ ПЛ Негорски Бањи АД

Менаџмент